

20090831503

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА

30 2009

07-2951/1
30 2009

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА

I.

1
(:),

((:))

2

3

4

5

6

II.

7

8

9

10

11

12

III.

13

14

15

16

10%

17

-
-
-

19

20

11

IV.

21

1
1
22
1
(:
23
24
:
- ,
- ,
- ,
- 21 ,
- 1 ,
1 4
25
24 1 1 4 2 28
,
,
,
26
1

27

().

28

:
- , , , , ,
- , , , , ,
- , , , , ,
- , , , , ,
1 3 4 ,

29

30

31

28

32

33

22

V.

34

VI.

35

36

37

VII.

38

VIII.

39

40
2009/2010

41

, , .
30 - ,
- ,

42

1 .

43

2009/2010

- .
- .
2014 37 .

1

44

45

, , , .

46

47

6/2005). („ “ 30/95, 54/97, 49/2003

48

“ ”